



КАПСАНИС
Григоријат

ДАЛИ ЗНАЕТЕ...

ШТО ЗНАЧИ ПОИМОТ:

СТАРЧЕСТВО?

Во православното монаштво е карактеристична појавата на Старец, на грчки Герон(да). Старецот е монах којшто со подвиг и пред сè по милоста Божја ја задобил моќта на духовно расудување и мудрост, и когошто другите - монасите или обичниот верен народ од светот - го прифаќаат како свој духовен водич и раководител. Може да биде свештеник (т.е. свештеномонах), но најчесто е обичен монах. За должноста на Старчеството нема специјално ракополагање или поставување, но кон ова дело Старецот е приведен со непосредно вдахновение на Светиот Дух. Старецот на конкретен и практичен начин преку Светиот Дух прозира што е волјата Божја за секоја поединечна личност што доаѓа кај него за совет: таа прозорливост е посебен дар или харизма. Најстар и најпрославен Старец на монасите е Свети Антониј. Првиот дел од својот живот, од својата осумнаесетта до педесет и петтата година, тој го поминал во повлеченост и молитвена осаменост, а потоа, и натаму живејќи во пустината, го оставил тој живот на строга одвоеност од луѓето и започнал да прима посетители. Околу него најпрво се собрале група негови ученици, а освен нив почнале да доаѓаат и голем број луѓе од светот заради поука, честопати и од многу отдалечени места. Бројот на оние што го посетувале Светиот Антониј бил толку голем, што, како што вели Свети Атанасиј, неговиот животописец, Свети Антониј станал лекар на целиот Египет. Овој Светител имал многу следбеници и кај сите нив се воочува истиот животен образец - да се повлечеш од луѓето, за да им се вратиш подоцна. Монахот, значи, најпрво мора да се повлече во тишината на осаменоста за да ја научи вистината за себе и за Бога. А потоа, по долготрајана и строга подготовка во осама, откако ќе ги прими даровите на расудување што се бараат од Старецот, може да ја отвори вратата од својата келија и да го пушти внатре светот од кој порано бегаше. (ОЛИВИЕ КЛЕМАН)



ОП
ТИН
СКИ
ТЕ
СТА
РЦИ



КОИ СЕ:

ИМИЊАТА НА БОГА?

Д
А
Л
И

Вистинското Божјо име во Стариот Завет е JAXBE. На еврејски се пишувало со согласките JXBХ, бидејќи во овој јазик немало самогласки. Меѓутоа, Еvreите My се обраќале на Бога со Адонај (Господ), од страв да не го изговараат Името Божјо напразно, и затоа овој тетраграм (= четири букви), иако напишан, го изговарале поинаку.

За ‘Бог’ се употребувале и други имиња, коишто се повеќе својства отколку имиња, на пример: Господ, Семоќен, Севишен; тие имиња ги употребувале и другите народи за своите божества, на пример: Адонај (Господ), Ел, Елохим, Елоах, Шадај. Бог бил нарекуван и Господ Саваот (= Господар на војските). Инаку, ‘Елохим’ може да значи и повеќе богови (Судии 9, 13); но сепак, главно е ознака за еден Бог.

Најчестото име за Бог е Jaxve; тоа е т.н. тетраграм, четири согласки во времето кога немало самогласки. Така е напишана целата Библија, и во неа Божјото Име е напишано JXBХ. Кога масореите во 9 век по Христа ги додале самогласките и ги одвоиле зборовите, кај JXBХ ставиле соодветни точки за вокалите, но не тие што му припаѓале на овој збор, бидејќи тој не смеел да се изговара, туку од другото име Божјо - Едонај, па така Еvreинот наместо Jaxve читал (изговарал) Адонај! Подоцна ова се заборавило и почнале да се читаат вокалите од другото име означени во JXBХ, па дошло до денешното (погрешно) читање Jexova. (БИБЛИСКИ РЕЧНИК)

З
Н
А
Е
Т
Е

ОРКА ХОЛДИНГ АД - Скопје



Скупи 66 1000 Скопје

Централа: ++389 2 3099 500

++389 2 3099 799

Факс: ++389 2 3099 699

++389 2 3099 599

www.orka.com.mk

ШТО Е: ХЕРУВИМ (множина од ХЕРУВ)?

Духовни существа, за првпат се спомнуваат во 1 Мој. 3, 24, кога се вели дека по изгонувањето на Адам и Ева од Рајот Бог поставил пред портите херувим со огнено оружје. Потоа се спомнуваат кога се зборува за уредувањето на скинијата во пустината (2 Мој. 25, 18 - 22), и при градењето на Соломоновиот храм (3 Цар. 6, 27; 8, 6 - 7; 2 Летописи 3, 10 - 13). Ликови на херувими се извезени на завесите од храмот (2 Мој. 26, 1), а подоцна се изрезбани на сидовите на храмот. По наредба на Соломон биле изработени два херувима, високи околу петнаесет стапки и со приближно иста ширина на крилјата. Уредувањето на скинијата се вршело по директна Божја заповед, па присутноста на херувимите укажува на тоа дека Бог е во непосредна близина (2 Мој. 25, 18 - 22; 1 Петар 1, 12). Во Давидовите псалми, а посебно кај Исаја (37, 16), Бог се претставува како седи на херувими. Мојсеј и Езекил зборуваат за нив како за ангели (Откр. 4, 6 - 9; 5, 11). (Библиски речник)

Според учењето на Православната Црква херувимите се вбројуваат во деветте ангелски чинови:

- ангели
- архангели
- сили
- началства
- власти
- господства
- престоли
- херувими
- и серафими.

(Св. Јован Дамаскин)

ДАЛИ

ЗНАЕТЕ

Подготовка
на
престолот

